



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 20 февруари 1960
Скопје
Број 5 Год. XVI

Претплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 96 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

40.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за работните односи на земјоделските работници кај приватните работодаатели, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1960 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 30 јануари 1960 година.

У бр. 2

30 јануари 1960 година

Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видоје Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Член 1

Како земјоделски работници (во понатамошниот текст работници) во смисла на свој закон, се сметаат лица кои вршат земјоделски работи кај приватни работодаатели (во понатамошниот текст работодаатели) како редовно и главно занимање за плата.

Член 2

Општите одредби на Дел I од Законот за работните односи важат и во однос на овие работници.

ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС

Член 3

Лицето што стапува во работен однос треба да ги исполнува следните услови:

1. да има навршено 15 години возраст, и
2. да има општа здравствена способност за работа.

Член 4

Лицето кое прв пат стапува во работен однос, или кое стапува во работен однос по прекинувањето на работниот однос подолго од 6 месеци, должно • претходно да се лекарски прегледа од

страна на лекар на јавната здравствена служба, заради утврдување на неговата општа здравствена состојба.

Лицето од претходниот став ги сноси само трошоците за лекарскиот преглед доколку нема право на бесплатна здравствена заштита по прописите на здравственото осигурување.

Член 5

Правата и обврските на работниците се определуваат со писмен договор за работа што се склучува меѓу работодаателот и работникот, на основа и во рамките на овој закон.

Член 6

Договорот за работа содржи одредби особено за:

1. засновањето на работниот однос;
2. видот на работите што работникот ќе ги врши;
3. работното време;
4. износот на платата, времето и начинот на исплатата;
5. одморите и отсуствата; и
6. основата и начинот на престанокот на работниот однос.

Секретаријатот за труд на Извршниот совет пропишува поблиски прописи за содржината на договорот за работа.

Член 7

Работодаателот е должен договорот за работа да го поднесе на регистрација кај органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за труд и работни односи во рок од 15 дена од денот на склучувањето.

Правата и обврските од работниот однос настануваат со стапувањето на работникот на работа.

Член 8

Работниот однос може да се заснова на определено или неопределено време.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Член 9

Редовното работно време на работниците изнесува 8 часа дневно, односно 48 часа неделно.

По исклучок редовното работно време за време на поголемите полски работи, или во случај на потреба од извршување на итни работи за заштита на земјоделските производи и добитокот од непосредна опасност и оштетување, може да биде подолго од 8 часа дневно.

Продолженото редовно работно време во текот на месецот не може да биде подолго од 48 часа.

Ако се во смисла на претходниот став продолжи редовното работно време, работодаателот • должен

редовното работно време да го скрати така што просечниот број на часови во текот на годината да биде 8 часа дневно.

Доколку со работникот е склучен договор за работа на време покусо од една година, работода-телот е должен редовното работно време да го скрати така што просечниот број на часови во текот на времето за кое договорот е склучен да не биде поголемо од 8 часа дневно.

Член 10

Секоја работа извршена по наредба на работода-телот вон редовното работно време, освен про-долженото работно време во смисла на член 9 од овој закон, се смета како прекувремена работа.

По барање на работникот, работодаделот е дол-жен да му издаде писмен налог за извршување на прекувремената работа.

Прекувремената работа може да изнесува нај-многу 8 часа неделно.

Во согласност со работникот времетраењето на прекувремената работа може да трае и преку 8 часа неделно но не повеќе од 14 часа.

ПЛАТА

Член 11

Износот на платата на работникот се опреде-лува со договорот за работа.

Платата на работникот за извршената работа во редовно работно време со договорот за работа не може да се определи во износ помал:

1. за работници со практика на земјоделските работи до една година од 6.500 динари месечно;
2. за другите работници од 7.500 динари месечно.

Висината на месечната плата од претходниот став определена е во нето износ.

Член 12

По исклучок од претходниот член работода-телот може со работникот да договори и помала пла-та, ако работната способност на работникот во по-голема мерка е намалена и поради тоа може да оба-вува само лесни работи.

За склучување на таков договор потребно е претходно одобрение од органот на управата на на-родниот одбор на општината надлежен за труд и работни односи.

Член 13

Давачките во натура, како стан, храна и слично што ќе се даваат на работникот се определуваат со договорот за работа.

Во договорот за работа се определува и парич-ната вредност на давачките во натура, со тоа што за давачките во натура на работникот може да му се одбие од вкупниот износ на платата најмногу 50%.

Член 14

За часовите проведени на прекувремена работа, работникот има право на плата зголемена за 50% во однос на платата за редовно работно време.

ОДМОРИ И ОТСУСТВА

Член 15

На работникот што работи со еднократно ре-довно работно време му се осигурува во текот на работата одмор во траење од 30 минути. Овој одмор

се засметува во редовното работно време и за тоа време работникот има право на плата.

Ако работникот работи со двократно редовно работно време, прекинувањето на работата не може да биде покусо од еден час. Овој одмор не се засме-тува во редовното работно време.

Член 16

Работодаделот е должен на работникот да му осигури ноќен одмор во непрекинато траење од нај-малку 8 часа.

Член 17

Во текот на работниот период од 7 дена на ра-ботникот му се осигурува ден на неделен одмор.

Неделниот одмор може да се даде и во два дена.

Со договорот за работа се определува денот на неделниот одмор.

Во ден на неделен одмор работникот е должен да ги врши само работите кои се најпотребни да се преземат во случаите кога поради повисока сила е неопходно потребно да се осигураат производите или добитокот од штета што непосредно ги загро-зува.

Член 18

По потреба, работодаделот може да одреди ра-бота во ден определен за неделен одмор.

За работата извршена во ден на неделен одмор на работникот му следува дополнителна плата зго-лемена за 50%, во однос на платата за редовно ра-ботно време.

По исклучок од одредбите на претходниот став, со договорот за работа може да се предвиди работ-никот што по исклучок работел во ден на неделен одмор да го ползува својот неделен одмор во друг ден во неделата.

Најмалку еден пат во месецот работодаделот е должен да му осигури на работникот неделен одмор во траење од 32 часа непрекинати.

Член 19

Работникот има право на платен годишен одмор по одредбите на Дел I од Законот за работните од-носи.

Член 20

Работникот не работи во дните кои со сојузни и републички прописи се прогласени за државни празници.

Во дните по претходниот став, работникот е должен да ги врши само работите од член 17 став 4.

ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

Член 21

Работниот однос престанува:

1. по спогодба;
2. по отказ;
3. по истек на времето за кое е заснован;
4. поради самоволно напуштање на работата;
5. по сила на законот.

Член 22

Со писмена спогодба меѓу работодаделот и ра-ботникот работниот однос може да престане во се-кое време.

Член 23

Работниот однос заснован на неопределено време може да го откаже како работодателот така и работникот.

Отказот врачен од 1 до 15 во месецот, дејствува од 15, а отказот врачен од 16 до последниот ден во месецот, дејствува од првиот ден на идниот месец.

Отказот се дава писмено.

Член 24

Отказниот срок се определува со договорот за работа и не може да биде подолг од 6 месеци, ниту покус од 15 дена.

Член 25

На работникот не може да му се даде отказ:

1. за време на болест, болување, опоравок или годишен одмор;
2. на бремени жени и мајки со деца до 8 месеци возраст;
3. за време додека е на воена вежба или на до-служување на воен рок до три месеци;
4. за време работа на младинска работна акција.

Член 26

Работниот однос заснован на определено време престанува со истекот на времето на кое е заснован.

Ако по истекот на времето на кое работниот однос е заснован работникот продолжи да работи во согласност со работодателот, со смета дека работниот однос е продолжен на неопределено време.

Член 27

Работниот однос престанува со самоволно напуштање на работата од страна на работникот. Како самоволно напуштање на работата се смета:

1. ако работникот на несомнителен начин му стави на знаење на работодателот дека и без негово одобрение ја напушта работата и го раскинува работниот однос;
2. ако работникот неоправдано изостане од работа најмалку 7 дена едноподруго.

Член 28

Работниот однос престанува независно од волјата на работникот и работодателот во следните случаи:

1. ако работникот од страна на надлежниот орган на социјално осигурување биде огласен за трајно и наполно неспособен за работа, со денот на утврдената неспособност;
2. ако работникот стапи на отслужување или дослужување на воениот рок подолг од три месеци, со денот на разрешување од должноста;
3. ако работникот со правосилна пресуда биде осуден на казна затвор во траење подолго од една година, со денот на стапувањето на издржувањето на казната.

Член 29

Работодателот е должен да го извести надлежниот орган на службата за посредување на трудот:

1. за отказот даден на работникот веднаш, а најкасно во рок од пет дена од денот кога отказот е даден; и
2. за престанокот на работниот однос по друг основ веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од денот на престанокот на работниот однос.

ПРИВРЕМЕН РАБОТЕН ОДНОС

Член 30

Работодателот може за вршење на повремени земјоделски работи да заснова со работникот привремен работен однос.

Со договорот за работа склучен меѓу работода-телот и работникот што стапува во привремен ра-ботен однос се определуваат правата и обврските на договорните странки, а особено: работата што треба да се изврши, висината на платата, работното време, времетраењето на работата и слично.

Член 31

Работниците во привремен работен однос имаат од правата, што со овој закон и други прописи се признаваат на работниците во редовен работен од-нос, само правото на хигиенско-техничка заштита при работата и правото на социјално осигурување за случај на повреда на работата или професио-нално заболување.

Придонесот за осигурување во случај на по-вреда при работата го плаќа работодателот во ви-сината определена со посебни прописи.

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Работодателот ќе се казни за прекршок со па-рична казна од 5.000 до 20.000 динари ако работ-ниот однос го раскине спротивно на член 25 од овој закон.

Работодателот ќе се казни за прекршок со па-рична казна од 3.000 до 10.000 динари:

- а) ако засновува работен однос со работник без писмен договор за работа и ако истиот не го рети-стрира;
- б) ако на работникот не му осигури пропишан дневен и неделен одмор, како и пропишан годишен одмор;
- в) ако редовното работно време го воведо спро-тивно на член 9 од овој закон;
- г) ако на работникот му исплатува плата во помал износ и не во времето предвидено со дого-ворот;
- д) ако за дадениот отказ на работникот, односно престанокот на работниот однос по друг основ не го извести надлежниот орган на службата за посре-дување на трудот во пропишаниот рок.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Постојните договори за работа меѓу работода-телите и работниците мораат да се усогласат со од-редбите на овој закон во рок од два месеци од не-говото влегување во сила.

Член 34

Надзор над извршувањето на прописите на овој закон вршат органите на инспекцијата на трудот.

Член 35

За решавање на споровите од работниот однос што ќе настанат меѓу работодателот и работникот надлежен е редовниот суд.

Член 36

Се овластува Извршниот совет да може да донесе поблиски прописи за спроведување на овој закон.

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

41.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

На основа чл. 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 1960 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 30 јануари 1960 година.

У бр. 1
30 јануари 1960 година
Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Член 1

Во член 89 од Законот за шумите („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 11/57 и 31/58) став 3 се менува и гласи:

„Шумските стопанства се стопански организации“.

Член 2

Член 93 се укинува.

Член 3

По член 120 се додава нов член 120-а, кој гласи:
„Организацијата на постојните шумски стопанства ќе се сообрази со одредбите на овој закон најдоцна до 31. XII. 1960 година“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

42.

На основа член 240 став 2 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ХОНОРАРИТЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА РЕДОВНАТА НАСТАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I

Според одредбите на оваа одлука се одредуваат хонорарите за изведувањето на редовната настава

на факултетите на Универзитетот во Скопје, како и за вршење помошните работи во врска со оваа настава.

II

Право на хонорар за изведувањето на редовната настава како и за вршење помошните работи во врска со оваа настава, имаат:

- 1) лица што не се постојани наставници и соработници на факултетот;
- 2) постојани наставници кои, покрај наставата по предметот за кој се избрани, одржуваат на истиот факултет настава и по предмети за кои не се избрани;
- 3) постојани соработници кои помагаат во наставата и по предмети за кои не се избрани.

III

Хонорарот се одредува во паушален месечен износ или по одржан час.

Хонорар во паушален износ следува ако, според наставниот план, се одржуваат најмалку 2 часа неделно настава односно помошно-наставни работи.

Хонорар од час следува во сите случаи на хонорарната настава односно наставно-помошна работа што не се опфатени со претходниот став.

Хонорарните наставници и соработници, во изведувањето на наставата, вежбите, семинарите, во соработката со студентите, прегледувањето на писмените трудови, во работата на факултетската управа, комисиите, катедрите и институтите, како и во изработката на рецензионите извештаи за избор и преизбор на наставниците имаат исти должности како и постојаните наставници.

IV

Наставник којшто предава хонорарно на повеќе факултети или на еден факултет предава хонорарно повеќе од еден предмет, му следува хонорар во паушален износ само за предавањата по еден предмет.

V

На хонорарните наставници и соработници бирани од редовите на постојаните универзитетски наставници односно соработници, хонорарот им се одредува според звањето и платниот разред што го имаат како наставници односно соработници на Универзитетот.

На хонорарните наставници и соработници што не се избрани од редот на постојаните универзитетски наставници односно соработници, хонорарот им се определува според звањето и платниот разред што би го добиле како постојани наставници односно соработници.

VI

Хонорарот во паушален износ се одредува во процент од основната и полагајната плата и изнесува:

Категорија на хонорарни наставници	Број на хонорар- часови	Висина на хонорар-от во % од платата
Лица што не се постојани наставници или соработници на Универзитетот	2	40
како и лица кои на друг факултет предаваат предмет за кој не се бирани на матичниот факултет — преку	3	50
	4	60
	4	70

Наставници и соработници на универзитетот кои на друг факултет предаваат предмет за кој се бирани на матичниот факултет или на свој факултет предаваат предмет за кој не се бирани — преку	2 до 30	3 до 40	4 до 50	4 до 60
--	---------	---------	---------	---------

VII

Хонорарот по час изнесува:

	за настава: за вежби:	
на редовните професори	1.200	700
на вонредните професори	1.000	600
на доцентите	800	500
на асистентите		400

За предметот предвојничка обука хонорарот по час изнесува 400 динари.

VIII

Висината на хонорарот во паушален износ за секој наставник односно соработник ја определува факултетската управа водејќи сметка за природата и сложеноста на предметот, бројот на часовите, средниот број на студентите со кои се работи и сл.

IX

На наставниците односно соработниците што примаат хонорар во паушален износ хонорарот им се намалува ако не го одржат пропишаниот број часови.

Намалувањето од претходниот став се врши во процент според неодржаните часови.

X

На наставниците односно соработниците коишто примаат хонорар во паушален износ хонорарот не им се исплатува за месеците јули и август.

Ако наставата се врши во еден семестар, на хонорарниот наставник му припаѓа хонорар за пет месеци.

XI

На наставниците што примаат хонорар во паушален износ не им следува одделен хонорар за изведувањето на испитите.

Наставниците што примаат хонорар од час, имаат право и на одделен хонорар за испити, сметајќи три испитани кандидати како еден час ако испитот се обавува усно; два кандидати како еден час ако испитот се обавува писмено и усно и еден кандидат како еден час ако се обавува групен испит во група од најмалку три предмети.

Хонорарот за испити се одредува во висина на хонорарот пропишан за вежби (точ. VII).

XII

Наставниците и соработниците на кои обемот на наставата односно на помошно-наставна работа по нивниот предмет на факултетот на кој се постојани наставници, го надминува обемот на редовната наставна работа, имаат право на хонорар во висина до 30% од основната и полагајната плата.

Право на хонорар од претходниот став немаат наставниците односно соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата по предметот што според наставниот план се предава само во еден семестар, без оглед на бројот на предвидените часови.

тува по истекот на месецот.

XIV

Постојани наставници и соработници на еден факултет хонорарната работа на друг факултет како и на други места можат да вршат само по претходно одобрение на факултетската управа.

Согласноста од предниот став може да се даде само ако вршењето на хонорарната работа не се одразува штетно на редовната настава и научна работа на наставникот односно соработникот.

XV

На наставниците од другите универзитети кои предаваат на некои од факултетите на Универзитетот во Скопје, хонорарот ќе им се определува за време од десет месеци во годината.

Висината на месечниот хонорар се утврдува со договор и не може да ја премине сумата од редовната месечна плата што ја прима наставникот.

XVI

Со договор се регулираат и хонорарите на наставниците од други универзитети кои како гости предаваат на некои од факултетите на Универзитетот во Скопје.

XVII

На наставниците од точ. XV и XVI за патувањето и престојот на факултетот им следува надомест на патните трошоци и дневници, согласно постојните прописи.

XVIII

Факултетите се должни да водат евиденција за предавањата и извршувањето на другите задолженија што ги имаат хонорарните наставници и соработници на начинот на кој се води оваа евиденција за постојаните наставници односно соработници.

XIX

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат сите досегашни прописи за одредувањето на хонорарите за изведувањето и помагањето на редовната настава на Универзитетот во Скопје.

XX

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“ а ќе се применува од 1-I-1960 година.

Бр. 09-2538/1-1959
4 февруари 1960 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Тигров, с. р.

43.

На основа член 240 став 2 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ХОНОРАРОТ НА ХОНОРАРНИТЕ НАСТАВНИЦИ НА ВИШИТЕ ШКОЛИ

I

Определувањето на хонорарот на хонорарните наставници на вишите школи се врши по одредбите на оваа одлука.

II

Хонорарот на хонорарните наставници на виштите школи може да се определи по час или во месечен паушален износ за одржана настава, вежби, семинари и испити.

III

Хонорарот по час изнесува:

а) за хонорарните наставници во звање редовен професор, вонреден професор и доцент — до 700 динари за час на настава, а до 500 динари за час на вежби, семинари и испити;

б) за хонорарните наставници во звање професор на виша школа и предавач на виша школа — до 600 динари за час на настава, а до 400 динари за час на вежби, семинари и испити;

в) за хонорарните наставници во звање асистент, лектор, професор, наставник, стручен учител и учител по практична настава 350 динари.

На хонорарните наставници што немаат звање од просветна служба а изведуваат настава, вежби, семинари и испити на виштите школи, хонорарот по час може да им се определи до висината одредена со точката а) од претходниот став.

На хонорарните наставници од претходниот став што не изведуваат настава (раководители на вежби и семинари) хонорарот по час може да им се определи до висината одредена со точката в) од став 1 на оваа точка.

IV

За пресметување на хонорарот за одржани вежби и семинари часот изнесува 60 минути.

Хонорарот за времето проведено на испитите се исплатува така што се пресметува еден час: за три испитани кандидати кога испитот се обавува усно, за два кандидати кога испитот се обавува писмено и усно и за еден кандидат кога се обавува групен испит во група од најмалку три предмета.

V

Хонорарот во паушален месечен износ изнесува од 35—70% од износот на платата што хонорарниот наставник би ја примал како редовен службеник на работното место на кое хонорано изведува настава, вежби, семинари и испити.

Како плата во смисла на претходниот став се смета основната плата, полагајната плата и посебниот додаток до колку таков е пропишан.

VI

Хонорар во паушален месечен износ ќе се исплатува ако хонорарниот наставник изведува настава, вежби, семинари и испити на една школа најмалку 5 часа неделно односно 20 часа месечно.

По исклучок од претходниот став, советот на школата може да одлучи хонорар во паушален месечен износ да се исплатува и на хонорарен наставник што има помалку од 5 часа неделно односно 20 часа месечно настава, вежби, семинари и испити, ако е тоа во интерес на наставата.

Минималниот број на часовите од став 1 на оваа точка, се пресметува земајќи го во обзир просечниот број на часовите (настава, вежби, семинари и испити) во обата семестра.

VII

На наставник што хонорарно изведува настава, вежби, семинари и испити на повеќе школи хонорар во паушален месечен износ му припаѓа само на една школа, а на другите школи хонорарот му се одредува по час.

VIII

На наставниците што примаат хонорар во паушален месечен износ хонорарот не им припаѓа за месеците јули и август ако во овие месеци не обавуваат испити.

Кога наставникот што прима хонорар во паушален месечен износ не обавува настава, вежби, семинари и испити во месеците јануари и јуни не му припаѓа хонорар за овие месеци.

На наставниците што примаат хонорар во паушален месечен износ хонорарот им се намалува сразмерно на неодржаниот број на часови. Намалувањето нема да се врши ако часовите не се одржани поради тоа што совпаднале со деновите кога во школите не се држат предавања.

IX

Видот и висината на хонорарот по одредбите на оваа одлука го определува советот на школата по предлог на наставничкиот совет, а во договор со соодветниот наставник, водејќи сметка за природата и сложеноста на предметите што хонорарните наставници ги предаваат односно по кои држат вежби, семинари и испити, бројот на часовите за кој тие се ангажираат и средниот број на студентите со кои работат.

Хонорарните наставници во изведувањето на наставата, вежбите, семинарите и испитите, во соработката со студентите, во прегледувањето на писмените работи како и во работата на наставничкиот совет, комисиите и слично имаат исти задолженија како и редовните наставници на школата.

X

Хонорарите се определуваат во нето износи. На определените износи се плаќаат придонеси според постојните прописи за уплатување придонеси на личните доходи од работниот однос.

XI

До донесувањето на сојузните прописи, надоместокот за часовите што редовните наставници на виштите школи ги одржуваат над пропишаниот број на часови за сите виши школи ќе се определува според Одлуката за плаќање хонорарната настава во Вишата педагошка школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 39/54) со тоа што износите на хонорарите одредени со таа одлука се зголемуваат за 20%.

XII

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а исплатата на хонорарите по нејзините одредби ќе се врши од 1 јануари 1960 година.

Бр. 09-382/1

4 февруари 1960 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

44.

На основа глава XVI, оддел 1 точка 9 од Општествениот план на НР Македонија за 1960 година, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. По одредбите на оваа одлука се регулираат условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции во текот на 1960 година од Републичкиот инвестиционен фонд (во понатамошниот текст: фонд).

II. Заемите за кредитирање на инвестициите од средствата на фондот ги дава Југословенската инвестициона банка — Централна на Народна Република Македонија и Југословенската земјоделска банка — Филијала за Народна Република Македонија.

III. Заемите за инвестиции по одредбите на оваа одлука ќе се даваат за реконструкција и изградба на нови објекти.

IV. Заемите за инвестиции од средствата на фондот се даваат по пат на конкурс.

Заемите за инвестиции од средствата на фондот за чија распределба, според одредбите на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1960 година, е овластен Извршниот совет, ќе се дават без конкурс, доколку со актот за распределба Извршниот совет инаку не одлучи.

Конкурсот го распишува банката во согласност со Извршниот совет.

Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец од објавувањето на конкурсот Одборот за заеми при Југословенската инвестициона банка и Југословенската земјоделска банка (во понатамошниот текст: Одбор за заеми) веднаш ќе ги земе во разгледување и доколку ги исполнуваат условите од конкурсот ќе бидат одобрувани во рамките на расположивите средства.

Барања поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во рамките на расположивите средства.

Без конкурс ќе се даваат заеми наменети за изградба на пошти и за учество во уредувањето на порите во подрачјата на мелиоративните системи предвидени со Законот за финансирање на мелиоративните работи на Народна Република Македонија.

V. Одобрените заеми од средствата на фондот можат да се користат само за целите за кои се одобрени.

VI. Одборот за заеми ќе одобрува заеми до висината на претсметковниот износ што е предвиден со инвестиционата програма, ако се заемот и други расположиви средства на заемобарателот се обезбедува довршување на објектот за кој заемот се бара.

Заемите за гарантирани инвестиции, инвестиции за општествен стандард и друго се одобруваат во висина определена со одделниот акт на Извршниот совет.

Кога изградбата на инвестициониот објект ќе трае повеќе од една година, покрај вкупниот износ се утврдува и висината на годишните трансхи.

За објектите од претходниот став потребна е согласност на Одборот за стопанство на Извршниот совет доколку износот на заемот надминува 200 милиони динари.

VII. Со корисникот на заемот банката склучува писмен договор за заем по постојните прописи.

VIII. Заемот се одобрува на основа на барање кое содржи:

1. целта за која се бара заемот;
2. висина на заемот;
3. износот на средствата со кои заемобарателот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата;
4. интересна норма и рокот за отплата на заемот што ги нуди заемобарателот; и
5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите, како и денот од кога започнува рокот за отплатување на заемот.

IX. Кон барањето за заем заемобарателот е должен да поднесе:

1. инвестиционен елаборат;
2. гаранција; и
3. доказ дека се обезбедени средства за вложување гарантен износ и сопствено учество.

X. Сопствено учество во инвестицијата е задолжително, доколку со посебни прописи не е инаку пропишано.

Висината на сопственото учество се утврдува со одделните конкурси со тоа, што таа не може да биде помала од 5% од претсметковната вредност на објектот.

XI. Гаранциите за заеми ги даваат народните одбори на општините. Доколку општината не е кредитоспособна, по одлука на Одборот за заеми, гаранција може да се бара и од народниот одбор на околицјата.

XII. Првенство во добивање на заеми има оној заемобарател кој понуди:

- поголем рентабилитет;
- поголемо сопствено учество во инвестицијата;
- покус рок за отплата на заемот;
- повисока интересна норма;

а ги исполнува и другите услови од оваа одлука предвидени за инвестиции во одделни стопански области.

Инвеститорите од стопански неразвиените подрачја, во колку еднакво со другите ги задоволуваат условите од претходниот став, имаат првенство во добивањето на заеми.

XIII. Од средствата на фондот наменети за индустрија и рударство Одборот за заеми ќе дава заеми на индустријата на неметали, металната индустрија, електроиндустријата, дрвната индустрија, текстилната индустрија, индустријата на кожи, прехранбената индустрија и графичката индустрија.

XIV. Корисници на заеми од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да бидат стопанските организации и нивните заедници и политичко-територијалните единици.

XV. Најниската годишна интересна норма која мора да се понуди при пријавувањето на барањето на конкурсот е 3% а за заемите од средствата на фондот од дотацијата на ОИФ наменети за определени објекти изнесува 2%.

Рокот за отплата на заемот не може да биде подолг од:

- а) за нови објекти 25 години
- б) за реконструкција 10 години

XVI. При одобрувањето на заеми Одборот за заеми ќе се раководи од принципот првенство за добивање на заеми да имаат оние заемобаратели чии објекти се во согласност и обезбедуваат извршување на задачите поставени во Сојузниот и Републичкиот општествен план за стопанскиот развиток во периодот 1957 до 1961 година.

XVII. Од средствата на фондот Одборот за заеми одобрува заеми за инвестиции во земјоделството и тоа:

- за набавка на крави и за објекти за смесување;
- за ситни мелиорации во земјоделските стопанства; и
- за преведување на ерозивните терени во продуктивни површини.

XVIII. Корисници на заеми од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да бидат:

- земјоделските стопански организации;
- земјоделските установи со самостојно финансирање; и
- политичко-територијалните единици.

XIX. Најниската годишна интересна норма која треба да се понуди при пријавувањето на барањето е 2%.

Рокот за отплата на заемите не може да биде подолг од:

- за набавка на крави 5 години
- за изградба на стопански објекти за смесување на кравите 20 години
- за ситни мелиорации 10 години
- за долгогодишни насади на ерозивните подрачја 15 години
- за затревување на ерозивните подрачја 5 години

Се овластува Одборот за заеми да ги определува роковите за отпочнување на отплатата на заемите од претходниот став.

XX. При одобрувањето на заеми за инвестиции Одборот за заеми ќе се раководи од принципот првенство во добивањето на заеми да имаат оние заемобаратели кои, покрај пропишаните со оваа одлука услови, во најголема мерка со инвестицијата придонесуваат за непосредно решавање на снабдувањето на градовите.

XXI. Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе одобрува заеми за инвестиции во трговијата и тоа за: градба на комерцијален изложбен простор и за продавачки простор (со спрема) во поголемите потрошувачки центри.

XXII. Корисници на заеми од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да бидат трговските стопански организации, установите со самостојно финансирање и политичко-територијалните единици.

XXIII. Најниската годишна интересна норма која мора да се понуди при пријавувањето на барањето е 2%.

Рокот за отплата на заемот не може да биде подолг од:

- за изградба на комерцијален изложбен простор 15 год.
- за продавачки простор 10 год.

XXIV. При одобрувањето на заемите Одборот за заеми ќе се раководи од принципот првенство во добивање на заеми да имаат инвеститорите од поголеми потрошувачки центри во кои е најнеповолен односот помеѓу прометот и просторот за продавајќи.

XXV. Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе одобрува заеми за инвестиции во угостителството и тоа:

- за хотели и ресторани во бањите и
- за објекти за унапредување на туризмот на Охридско Езеро.

XXVI. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат угостителските стопански организации, установите со самостојно финансирање и политичко-територијалните единици.

XXVII. Најниската интересна норма која мора да се понуди при пријавувањето на конкурсот е 2%.

Рокот за отплата на заемот не може да биде подолг од:

- за нови објекти 30 години
- за реконструкции 20 години

XXVIII. Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе одобрува заеми за инвестиции во сообраќајот и тоа за: изградба на нови поштенски згради, за изградба на бензински станици, ауто-сервиси и аутобуски станици.

XXIX. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат стопанските организации од областа на сообраќајот и политичко-територијалните единици.

XXX. Најниската годишна интересна норма која мора да се понуди при пријавувањето на барањето е 2%, а рокот за отплатата на заемот не може да биде подолг од:

- за бензински станици и автосервиси 10 години
- за бензински станици и автосервиси 10 години

XXXI. Првенство во добивањето на заеми имаат стопанските претпријатија од областа на сообраќајот и политичко-територијалните единици на чие подрачје се наоѓаат поважните сообраќајни јазели и сообраќајници што ќе го определи Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет.

XXXII. Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе дава заеми за инвестиции во градежништвото и тоа: на помали градежни претпријатија за набавка на поситна механизација и за работни простории на проектантски организации во Скопје.

Кои градежни претпријатија се сметаат за помали, ќе определи Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет.

XXXIII. Корисници на заеми од средствата на фондот за целите од претходната точка може да бидат градежните и проектантските стопански организации, установите со самостојно финансирање и политичко-територијалните единици.

XXXIV. Најниската годишна интересна норма која мора да се понуди при пријавувањето на барањето е 2%, а рокот за отплата не може да биде подолг од:

- за изградба на работни простории 25 години
- за механизација 10 години

XXXV. Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе одобрува заеми за инвестиции во занаетството и тоа: за формирање на нови и опремување на постојни сервиси кај станбените заедници за потребите на домаќинствата и станбените згради, за набавка на механизација во градежното занаетство и за услужни и производни капацитети.

XXXVI. Корисници на заеми од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да бидат станбените заедници, куќните совети, стопанските организации и политичко-територијалните единици.

XXXVII. Најниската годишна интересна норма која мора да се понуди при пријавувањето на барањето е 2%, а рокот за отплата на заемот не може да биде подолг од:

- за работни простории 25 години
- за механизација 10 години

XXXVIII. Барањата за заеми пријавени по распишаните конкурси во текот на 1959 година, доколку не се одобрени, ќе се разгледуваат и одобруваат врз основа на конкурсите што ќе бидат распишани по одредбите на оваа одлука.

XXXIX. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09—223/1

4 февруари 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

45.

На основа член 38 став 4 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет и чл. 7 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО НА ИС ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Се овластува Одборот за стопанство на Извршниот совет да дава согласност на конкурсите за давање заеми од Републичкиот инвестиционен фонд.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—379/1

4 февруари 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

46.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) и точ. IV, X и XIII до XXVI од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд, а во согласност со Извршниот совет, Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија распишува

XXVIII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

I. Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија ќе дава според овој конкурс од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд инвестициони заеми за изградба и реконструкција на објекти од областа на индустријата.

Заемите од претходниот став ќе се даваат на следните индустриски гранки:

1. Индустрија на неметали
2. Метална индустрија
3. Електроиндустрија
4. Дрвна индустрија
5. Текстилна индустрија
6. Индустрија на кожи
7. Прехранбена индустрија
8. Графичка индустрија.

II. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат стопанските организации и нивните заедници и политичко-територијалните единици.

III. Заемите според овој конкурс ќе се даваат под услов со бараниот заем и со средствата на корисникот на заемот односно неговиот гарант да се обезбедува потполна изградба или реконструкција на објектот за кој се бара заемот.

IV. Заемсбарателот е должен да учествува во трошоците на инвестициите и со сопствени средства во износ од најмалку 10% од пресметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниската годишна интересна норма која може да се понуди при поднесувањето на барањето е 3%.

VI. Рокот за враќање на заемот не може да биде подолг од:

- а) за нови објекти 25 години
- б) за реконструкција 10 години

VII. Првенство при добивањето на заеми ќе имаат оние заемобаратели чии објекти се во согласност и обезбедуваат извршување на задачите поставени во Сојузниот и Републичкиот општествен план за стопанскиот развиток во периодот 1957/61 год. а во најголема мерка ги исполнуваат следните услови:

1. Обезбедуваат најниски производни трошоци по единица производ и поголем рентабилитет во однос на вкупно вложените средства и во однос на износот на бараниот заем.

2. Нудат поголемо учество.

3. Нудат пократок рок за влегување во редовен погон (осватување на редовното производство),

сметајќи од моментот на одобрувањето на инвестициониот заем.

4. Нудат пократок рок за отплатување на заемот.

5. Нудат повисока интересна норма.

Банката може да ја утврди најниската норма на рентабилитетот под која не можат да се одобруваат заеми според овој конкурс.

VIII. Заемобаратели од стопански неразвиени подрачја во колку еднакво со другите ги задоволуваат условите од претходната точка, имаат првенство во добивање на заем.

IX. Барањето за инвестиционен заем треба да содржи податоци пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.) и тоа:

1. Целта за која се бара заемот,

2. Висината на заемот,

3. Износот на средствата со кои заемобарачот или неговиот гарант учествуваат во трошоците на инвестицијата,

4. Интересната норма и рокот на враќањето на заемот што ги нуди заемобарателот.

5. Рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите како и денот од кога започнува рокот за отплатување на заемот, сметајќи од моментот на одобрувањето на заемот.

Барањето за инвестиционен заем се поднесува на образец пропишан од Југословенската инвестициона банка, што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје — Битола).

X. Кон барањето за заем заемобарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз базата на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57, мислење и предлог на Ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Службен весник на НРМ“ бр. 23/58 и 38/59), со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од Ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата.

б) идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.) составен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58) со решение од Ревизионата комисија за одобрение на идејниот проект и со предмер и пресметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работите.

Пресметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сетапните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработени врз основа на грубиот предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобрениот главен проект.

ц) спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики како и цената за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната), и трошоците на монтажните работи.

2. Доказ дека се обезбедени средствата за полагање гарантен износ од 5% и за учество во трошоците на инвестициите.

3. Потврда за кредитна способност на заемобарателот издадена од страна на Банката кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Потврда од надлежниот електростопански орган за обезбедување на електрична енергија за погонот што ќе се гради како нов или ќе се реконструира.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — заемобарател.

6. Банката може да го услови одобрувањето на заемот са гаранција од политичко-територијалната единица.

XI. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XII. Поднесените барања во 1959 година по XIX конкурс („Службен весник на НРМ“, бр. 6/59 год.) доколку одговараат на поставените услови во овој конкурс, заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“), ќе се сметаат како поднесени барања во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат по условите на овој конкурс.

Барањата што ќе бидат поднесени во текот на 1960 година по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“, ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во текот на годината а во рамките на расположивите средства за оваа намена.

XIII. Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (ЗП образци VI издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 20 мил. динари ако се бара заем за реконструкција на објектот односно под 30 мил. динари ако се бара заем за изградба на нов објект. — инвестициона вредност на објектот.

XVI. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ број 31/56 год.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од

Републичкиот инвестиционен фонд, како и другите постојни прописи.

Бр. 11-5/178

6 февруари 1960 година

Скопје

**Југословенска инвестициона банка
Централа за НР Македонија**

Претседател
Главен директор, на Одборот за заеми,
Т. Ивановски, с. р. **Бл. Попов, с. р.**

На основание точка 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет, за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4-II-1960 год. Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXVIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за изградба и реконструкција на објекти од областа на индустријата и рударството.

Бр. 04—412/1

8 февруари 1960 година

Скопје

Одбор за стопанство
Член,
Методи Митевски, с. р.

47.

Врз основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и точ. IV, X и XXIV од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година, а во согласност со Извршниот совет, Југословенската инвестициона банка — Централa за НРМ распишува

**XXIX КОНКУРС
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН
ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ТРГОВИЈАТА**

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за градба на комерцијален изложбен простор, и за продавачки простор (со опрема) во поголемите потрошувачки центри.

II. Корисници на заеми од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да бидат:

- а) трговски стопански организации
- б) установите со самостојно финансирање и
- в) политичко-територијалните единици

III. Заемите според овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со други расположиви средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот односно набавка на предвидената опрема со инвестиционата програма со цел за непосредно решавање на снабдувањето на поголемите потрошувачки центри.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите и тоа:

— Во износ од 40% од претсметковната вредност на инвестицијата за градба на комерцијален изложбен простор.

— Во износ од 20% од претсметковната вредност на инвестицијата за градба на продавачки простор за самопослужување самоизбор и универзални продавници.

V. Најниска годишна интересна норма што може да се понуди е 2%.

VI. Предвидениот рок за отплатување на заемот не може да биде подолг од:

а) за изградба на комерцијален изложбен простор (со опрема) 15 години,

б) за продавачки простор (со опрема) 10 години.

VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), и тоа:

1. Целта за која се бара заемот,
2. Висината на заемот,
3. Износот на средствата со кои заемобарателот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
4. Интересната норма и рокот за отплата на заемот што ги нуди заемобарателот, и
5. Рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите, како и денот од кога започнува рокот за отплатување на заемот, сметајќи од моментот на одобрувањето на заемот.

Барањето за инвестиционен заем се поднесува на образец пропишан од Југословенската инвестициона банка, што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје и Битола).

VIII. Кон барањето за заем заемобарателот е должен да поднесе:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз основа на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кое треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање на депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од Ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Сл. весник на НРМ“ бр. 23/58 год. и 38/59) со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од Ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата.

б) Идеен проект за секој градежен објект по елементи на инсталатерски работи (водовод, канализација, осветление и сл.), составен според Уредбата за градежното проектирање („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 32/58), со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмери и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работата.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработен врз основа на грубиот предмер нема да биде земен предвид.

За градските работи, место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект.

в) Спецификацијата на опремата со назначување на главните карактеристики, како и цената за секоја позиција на опремата (одделно за увозната а одделно за домашната) и трошоците на монтажните работи.

2. Доказ за обезбедување на средствата за полагање на гарантен износ од 5% и за учество во трошоците на инвестицијата што се финансираат од заемот.

3. Потврда за кредитна способност на заемобарателот издадена од страна на Банката кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Банката може да го услови одобрувањето на заемот со гаранција на полигичко-територијалната единица.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — заемобарател, односно за установите со самостојно финансирање — Одлука за нивното оснивање.

IX. Првенство во добивање на заеми по овој конкурс имаат заемобаратели што:

1. Се од поголеми потрошувачки центри во кој е најнепосволен односот помеѓу прометот и просторот за продавници.

2. Ке постигнат поголем рентабилитет со инвестиционото вложување.

3. Нудат поголемо учество.

4. Нудат пократок рок за исплата на заемот.

5. Нудат повисока интересна норма.

X. Заемобарателите од стопански неразвиените подрачја, доколку еднакво со другите ги задоволуваат условите од претходната точка, имаат првенство во добивање на заемот.

XI. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XII. Поднесените барања во 1959 година по XX конкурс и по неговото продолжување за 1960 година („Службен весник на НРМ“ бр. 6/59), доколку одговараат на поставените услови во овој конкурс, заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“), ќе се сметаат како поднесени во првиот рок и ќе е разгледуваат и одобруваат, по условите на овој конкурс, во рамките на расположивите средства. Барањата поднесени во 1959 година по основ XX конкурс и неговото продолжение, треба да бидат усогласени од страна на заемобарателите според поставените услови на овој конкурс.

Барањата поднесени во текот на 1960 година по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“ ќе бидат разгледувани и одобрени sukcesивно во

текот на годината, а во рамките на расположивите средства за оваа намена.

XIII. Барањата за инвестициони заеми со потребна документација (ЗП обрасци VI издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 5 милиони динари ако се бара заем за реконструкција, проширување на објектот и набавка на опрема односно под 10 милиони динари ако се бара заем за изградба на нов објект.

XV. Во се друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за инвестициони заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд како и другите постојни прописи.

Бр. 11-5/178

6 февруари 1960 година

Скопје

**Југословенска инвестициона банка
Централа за НР Македонија**

Главен директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател
на Одборот за заеми,
Бл. Попов, с. р.

На основание точка 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет, за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4-II-1960 година, Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXVIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на трговијата.

Бр. 04-412/2

8-II-1960 година

Скопје

Одбор за стопанство
Член,
Методи Митевски, с. р.

48.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и точ. IV, X и XXV до XXVII од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 год. а во согласност со Извршниот совет, Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ распишува

XXX КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УГОСТИТЕЛСТВОТО

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на угостителството, и тоа:

— за изградба на нови и реконструкција на хотели и ресторани во бањите,

— за објекти за унапредување на туризмот на Охридското Езеро,

II. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат:

- а) угостителски стопански организации
- б) установите со самостојно финансирање и
- в) политичко-територијалните единици.

III. Заемите по свој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположливи средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите во износ од 5% од претсметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниска годишна интересна норма што може да се понуди е 2%.

VI. Понудениот рок за отплата на заемот не може да биде подолг од:

- за нови објекти 30 години
- за реконструкции 20 години

VII. Барањето на инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.), и тоа:

1. целта за која се бара заемот,
2. висината на заемот,
3. износот на средствата со кои заеmobарателот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
4. интересната норма и рокот на враќањето на заемот што ги нуди заеmobарателот,
5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите, како и денот од кога започнува да тече отплатувањето на заемот.

Барањето за инвестиционен заем се поднесува на образец пропишан од Југословенската инвестициона банка што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје — Битола).

VIII. Кон барањето за заем заеmobарателот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат изработен врз основа на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање на депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестициониот програм („Службен весник на НРМ“, бр. 23/58 и 38/59 год.), со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата;

б) идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.), составен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58), со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработени врз основа на грубиот предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи, место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриот главен проект;

в) спецификацијата на опремата со назначување на главните карактеристики, како и цената на секоја позиција на опремата (одделно за увозната, одделно за домашната) и трошоците на монтажните работи.

2. Доказ за обезбедување на средства за полагање гарантен износ од 5% и за учество во трошоците на инвестициите.

3. Потврда за кредитната способност на заеmobарателот издадена од страна на Банката кај која заеmobарателот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Банката може да го услови одобрувањето на заемот со гаранција од политичко-територијална единица.

5. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација — заеmobарателот, односно на установите со самостојно финансирање.

IX. Првенство во добивање на заемот по овој конкурс ќе имаат, заеmobарателите што:

- 1) постигаат поголем рентабилитет со инвестиционото вложување,
- 2) нудат поголемо учество во трошоците на инвестициите,
- 3) нудат пократок рок за враќање на заемот, и
- 4) нудат повисока интересна норма.

X. Заеmobарателите од стопански неразвиените подрачја воколку еднакво со другите ги задоволуваат условите од претходната точка, имаат првенство во добивање на заемот.

XI. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XII. Корисникот на заемот е должен во рокот одреден при склучувањето на договорот за заемот со Банката, објектот да го стави во употреба.

XIII. Поднесените барања во 1959 год. по XXI конкурс („Службен весник на НРМ“ бр. 6/59 год.), доколку одговараат на поставените услови на овој конкурс заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“, ќе се сметаат како поднесени барања во првиот рок, и ќе се разгледуваат и одобруваат по условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по овој рок во текот на 1960 година ќе бидат разгледувани и одобрувани

сукцесивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (ЗП образци VI издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка Скопје и Битола.

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 10 милиони динари ако се бара заем за реконструкција и модернизација со опрема за постојните угостителски објекти, односно под 20 милиони динари ако се бара заем за изградба на нов објект во бањите.

XV. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд, како и другите постојни прописи.

Бр. 11—5/178
6 февруари 1960 година
Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Гл. директор, Претседател
Т. Ивановски, с. р. на Одборот за заеми,
Бл. Попов, с. р.

На основание точ. 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4. II. 1960 год. Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXX конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на угостителството.

Бр. 04—412/3
8 февруари 1960 година
Скопје

Одбор за стопанство
Член,
Методи Митевски, с. р.

49.

На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и точ. IV, X и XXVIII до XXXI од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година, а во согласност со Извршниот совет на НРМ, Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ, распишува

XXXI КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИ- ТЕ НА СООБРАЌАЈОТ

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за изградба на:

- бензински станици
- ауто-сервиси и
- автобуски станици

II. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат стопанските организации од областа на сообраќајот и политичко-територијалните единици.

III. Заемите по овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот, односно набавка на предвидената со инвестиционата програма — опрема.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите во износ од 5% од пресметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниската годишна интересна норма која може да се понуди е 2%.

VI. Понудениот рок за отплатување на заемот не може да биде подолг од:

- за автобуски станици (со опрема) 25 години
- за бензински станици и авто-сервиси (со опрема) 10 години

VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во член 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), и тоа:

1. целта за која се бара заемот,
2. висина на заемот,
3. износот на средствата со кои заеmobарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
4. интересната норма и рокот на враќањето на заемот што ги нуди заеmobарачот,
5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите како и денот од кога започнува да тече отплатувањето на заемот.

Барањето за инвестиционен заем се поднесува на образец пропишан од Југословенската инвестициона банка, што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје и Битола).

VIII. Кон барањето за заем заеmobарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат изработен врз база на пазарните цени во времето на поднесување на барањето, а кој треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Службен весник на НРМ“, бр. 23/58 и 38/59 год.) со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од Ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот

што го издал решението за одобрување на програмата.

б) идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.), составен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58 год.) со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединичните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните цени.

Груб предмер и претсметка изработен врз основа на грубиот предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект.

в) Спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики како и цената на секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната) и трошоците на монтажните работи.

2. Доказ за обезбедување на средства за полагање на гарантен износ од 5% и за учество во трошоците на инвестициите.

3. Потврда за кредитната способност на заеmobарачот издадена од страна на банката кај која заеmobарачот има текушта, односно жиро-сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Банката може да го услови одобрувањето на заемот со гаранција од територијално-политичката единица.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — заеmobарачот.

IX. Првенство при одобрувањето и добивањето на заемот ќе имаат заеmobарачите што:

1. Се наоѓаат на поважни сообраќајни јазели, сообраќајници што ќе ги определи Секретаријатот за индустрија на НРМ.

2. Со исти средства постигнуваат поголем рентабилитет и поефтина изградба на објектот по единица капацитет од ист вид категорија.

3. Нудат покус рок за отплатување на заемот, поголемо учество во трошоците на инвестицијата и повисока интересна норма.

Х. Заеmobарачите од стопанско неразвиените подрачја, доколку еднакво со другите барања ги заволуваат условите од претходната точка, имаат првенствено право при одобрувањето на заемот.

XI. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XII. Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец од објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на НРМ“, Банката веднаш ќе ги зема во разгледување и доколку ги исполнуваат условите, по конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени во 1959 година во XXII конкурс и одговараат на условите предвидени со овој конкурс, ќе се сметаат како поднесени до предвидениот рок од еден месец со овој конкурс.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукусивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

Барањата за инвестиционен заем, со потребната документација (ЗП образци VI издание) се поднесуваат во три примероци во најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка — Скопје и Битола.

XIII. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се добиваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд, како и другите постојни прописи.

Бр. 11—5/178

6 февруари 1960 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Гл. директор, на Одборот за заеми,
Т. Ивановски, с. р. Бл. Попов, с. р.

На основание точ. 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4. II. 1960 год. Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXXI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на сообраќајот.

Бр. 04—412/4

8 февруари 1960 година

Скопје

Одбор за стопанство
Член,
Методи Митевски, с. р.

50.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 г.) и точ. IV, X и XXXII до XXXIV од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година, а во согласност со Извршниот совет, Југословенската инвестициона банка — Централата за НР Македонија распишува

XXXII КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАДЕЖНАТА ОПЕРАТИВА

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за:

— помали градежни претпријатија, што ќе ги одреди Секретаријатот за индустрија на НРМ, за набавка на поситна механизација, и

— за работни простории на проектантски организации во Скопје.

II. Корисници на заемот за целите од претходната точка можат да бидат:

- градежните и проектантските стопански организации,
- установите со самостојно финансирање, и
- политичко-територијалните единици.

III. Заемите за набавка на опремата односно изградба на работни простории наведени во претходниот став ќе ги дава Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија само под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот односно гарантот да му се обезбедува пополнила набавка на опремата односно изградба на работните простории за кои се бара заемот.

IV. Заемобарателите се должни во трошоците на инвестициите да обезбедат минимално учество и тоа:

а) за набавка на поситна механизација најмалку во износ од 5% од претсметковната вредност на инвестициите,

б) износот на стопата од претсметковната вредност за изградба на работни простории на проектантските организации ќе го утврди дополнително Одборот за заеми.

V. Најниска годишна интересна норма што може да се понуди е 2% годишно.

VI. Понудениот рок за отплата на заемот не може да биде подолг и тоа:

- за набавка на поситна механизација 10 год.
- за изградба на работни простории 25 год.

VII. Барањето на инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.) и тоа:

- 1) Целта за која се бара заемот,
- 2) Висината на заемот,
- 3) Износот на средствата со кои заемобарателот или неговият гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
- 4) Интересната норма и рокот на враќањето на заемот што ги нуди заемобарателот,
- 5) Рокот за почетокот и рокот на завршетокот на работите, како и денот од кога започнува да тече отплатувањето на заемот.

Барањето за инвестиционен заем се поднесува на образецот пропишан од Југословенската инвестициона банка што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје — Битола).

VIII. Кон барањето за заем заемобарателот поднесува:

1) Инвестиционен елаборат изработен врз основа на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, а кој содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од надлежната ревизиона комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Службен весник на НРМ“ бр. 23/58 и 38/59) со назначување на вредноста и капацитетот на објектот

чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата.

б) Идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.) составен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58), со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединичните количини и работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработени врз основа на грубиот предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи, место иден проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект.

в) Спецификацијата на опремата со назначување на главните карактеристики, како и цената на секоја позиција на опремата (одделно за увозната, одделно за домашната) и трошоците на монтажните работи.

г) Кон барањето за заем за набавка на механизација предвидена во точката I од овој конкурс, ако вкупната вредност на опремата што се набавува со заемот не го преминува износот од 25,0 мил. динари, заемобарателот може наместо инвестиционен елаборат предвиден во член 18 став 1 од Уредбата за заеми за инвестиции да ја поднесе документацијата предвидена со Наредбата за документација која за набавка на опрема во градежништвото може да се поднесе наместо инвестиционен елаборат („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 12/59 год.).

2) Доказ за обезбедување на средствата за полагање гарантен износ од 5% и за учество во трошоците на инвестициите.

3) Потврда за кредитната способност на заемобарателот издадена од страна на Банката кај која заемобарателот има текушта, односно жиро-сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4) Банката може да го услови одобрувањето на заемот со гаранција од политичко-територијалната единица.

5) Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација — заемобарателот, односно за установите со самостојно финансирање одлука за нивното оснивање.

IX. Првенство во добивање на заемот по овој конкурс ќе имаат заемобарателите што:

- 1) постигаат поголем рентабилитет со инвестиционото вложување;
- 2) нудат поголемо сопствено учество во трошоците на инвестицијата;
- 3) нудат пократок рок за исплата на заемот.

Х. Заемобарателите од стопански неразвиените подрачја, во колку еднакво со другите ги задоволуваат условите од претходната точка имаат првенство во добивање на заемот.

ХИ. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

ХП. Корисникот на заемот е должен во рокот одреден при склучувањето на договорот за заемот со Банката, објектот да го стави во употреба.

ХШ. Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (ЗП образци VI издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 10 милиони динари.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во текот на годината во рамките на расположивите средства.

XV. Во сè друго за овој конкурс важат Одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд, како и другите постојни прописи.

Бр. 11—5/178

6 февруари 1960 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Претседател

Гл. директор,

Т. Ивановски, с. р.

на Одборот за заеми,

Бл. Попов, с. р.

На основание точ. 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4. II. 1960 год. Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXXII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на градежната оператива.

Бр. 04—412/5

8 февруари 1960 година

Скопје

Одбор за стопанство

Член,

Методи Митевски, с. р.

51.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.) и точ. IV, X и XXXV до XXXVII од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година а во согласност со Извршниот совет, Југословенската инвестициона банка — Централa за НР Македонија распишува

XXXII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗАНАЕТЧИВТО

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на занаетчиството и тоа:

— за формирање на нови и спременување на постојни сервиси кај станбените заедници за потребите на домаќинствата и станбените згради,

— за набавка на механизација во градежното занаетчиство и

— за услужни и производни капацитети во областа на занаетчиството.

II. Корисници на заем за целите од претходната точка можат да бидат:

— станбените заедници и куќните совети,

— стопански организации и

— политичко-територијалните единици.

III. Заемите по овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот, односно набавка на предвидената со инвестициона програма механизација.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите, и тоа:

— во износ од 10% од претсметковната вредност на инвестициите во областа на градежното, услужното и производното занаетчиство,

— во износ од 20% од претсметковната вредност на инвестициите што се барат за формирање на нови и опремување на постојни сервиси кај станбените заедници за потребите на домаќинствата и станбените згради.

V. Најниска годишна интересна норма која може да се понуди е 2% годишно.

VI. Понудениот рок за отплатување на заемот не може да биде подолг од:

— за работни простории 25 години

— за механизација 10 години

VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во член 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 г.), и тоа:

1. целта за која се бара заемот,

2. висина на заемот,

3. износот на средствата со кои заемобарателот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,

4. интересната норма и рокот на враќањето на заемот што ги нуди заемобарателот,

5. рокот на почстокот и рокот на завршетокот на работите како и денот од кога започнува да тече отплатувањето на заемот.

Барањата за инвестиционен заем се поднесуваат на образец пропишан од Југословенската инвестициона банка, што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје и Битола).

VIII. Кон барањето за заем заеомбарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат изработен врз базата на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициска програма и за полагање на депозит за обезбедување исплата на инвестиционите работи (Службен лист на ФНРЈ, бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57 год.) мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Службен весник на НРМ“, бр. 23/58 и 38/59 год.) со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлог од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го донесол решението за одобрување на програмата.

б) идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.), изработен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/58 год.), со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и претсметката.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено од поединечните количини на работата.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработена врз база на грубиот предмер нема да биде земен во предвид.

За градежните работи, место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект.

в) спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики како и цена на секоја позиција на опремата (одвоено за увозната а одвоено за домашната) и трошоците на монтажните работи.

Заеомбарачите за инвестиционен заем за опрема по овој конкурс, ако претсметковната вредност на опремата не го надминува износот од 10 милиони динари, можат место инвестиционен елаборат односно инвестициона програма да поднесат само документација која треба да содржи податоци за функцијата, намената и економската оправданост на инвестицијата односно опремата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/57 год.).

2. Доказ за обезбедување на средства за полагање гарантен износ од 5% и за учество во трошоците на инвестициите.

3. Потврдата за кредитната способност на заеомбарачот издадена од страна на банката кај која заеомбарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесување на барањето.

4. Банката може да го услови одобрувањето на заемот со гаранција на политичко-територијална единица.

5. Потврда од надлежен електростопански орган за обезбедување на електрична енергија за објектот за којшто се бара заем, и

6. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација — заеомбарачот, односно за формираните сервиси кај станбените заедници за потребите на домаќинствата и станбените згради и Одлука за нивното оснивање.

IX. Првенство при добивањето на заемот по овој конкурс ќе имаат заеомбарачите што:

1. со помалку вложени средства ќе постигнат поголем рентабилитет.

2. нудат пократок рок за отплатување на заемот, поголемо учество во трошоците на инвестицијата и повисока интересна норма.

X. Заеомбарачите од стопански неразвиени подрачја доколку еднакво со другите барања ги задоволуваат условите од претходната точка, имаат првенствено право при одобрувањето на заемот.

XI. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XII. Корисникот на заемот е должен во рокот одреден при склучувањето на договорот за заем со банката, објектот да го стави во употреба.

XIII. Поднесените барања во 1959 година по XXIII конкурс („Службен весник на НРМ“, бр. 6/59 год.) доколку одговарат на поставените услови на овој конкурс заедно со барањата кои ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“ ќе се сметат како поднесени барања во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат, по условите на овој конкурс.

Барањата поднесени во текот на 1960 година после утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“ ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во текот на годината а во рамките на расположивите средства за оваа намена.

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 2 милиона динари ако се бара заем за опременување на сервиси односно под 5 милиона динари за останати намени предвидени со овој конкурс.

XV. Барањата за инвестициони заеми со потребната документација (ЗП обрасци VI издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје и Битола).

XVI. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд како и другите постојни прописи.

Бр. 11-5/178

6-II-1960 година

Скопје

**Југословенска инвестициона банка
Централа за НР Македонија**

Претседател
на Одборот за заеми,
Гл. директор,
Т. Ивановски, с. р. **Бл. Попов, с. р.**

На основание точка 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4-II-1960 година, Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXXIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на занаетчиството

Бр. 03-412/6
8-II-1960 година
Скопје

Одбор за стопанство
Член,
Методи Митевски, с. р.

52.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и точ. II, III и IV од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година, а во согласност со Извршниот совет на НРМ, Југословенската земјоделска банка — Филијала Скопје распишува

II КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1960 ГОДИНА ЗА СИТНИ МЕЛИОРАЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

I — Југословенската земјоделска банка — Филијала Скопје, во 1960 година ќе одобрува заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за:

1. — изградба на ситни системи за наводнување; и

2. — изградба на ситни системи за одводнување.

Одобрениите заеми можат да се користат само за целите за коишто се одобрени.

II. — Право за учество на овој конкурс имаат земјоделските стопанства.

III. — Барањето за заем мора да ги содржи сите податоци пропишани во чл. 16 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 год., а се поднесува на посебни образци на Југословенската земјоделска банка, кои можат да се добијат во Филијалата и задружните штедилници.

IV — Заемобарачите се должни во трошоците на инвестициите да обезбедат учество од најмалку 20%.

V — Заемобарачот е должен со барањето за заем да поднесе:

1. — инвестиционен елаборат;

2. — гаранција; и

3. — доказ дека се обезбедени средства за понуденото учество во трошоците на инвестицијата и 5% средства за гарантен износ.

VI — Инвестициониот елаборат што се поднесува со барањето за заем треба да биде изработен по постојните прелиписи и да содржи:

1. — Инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање на депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и

34/57), мислење и предлог на ревизионата комисија и решение на надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма со означување вредноста и капацитетот на инвестициониот објект за чијашто изградба односно набавка се одобрува инвестиционата програма.

За ситни хидротехнички мелиорации, чија посебна вредност заедно со опремата е до 3,0 мил. дин., се поднесува упростен инвестиционен елаборат, согласно одредбите од Наредбата за документацијата што се поднесува наместо инвестиционен елаборат кон барањата за заем за инвестиции во земјоделството („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 28/57, 16/58 и 12/59);

2. — Список на сите градежни објекти со означување на вкупната вредност за секој објект;

3. Ревидиран идеен или главен проект за секој градежен објект за чијашто изградба се бара заем, изработен според одредбите од Уредбата за градежно проектирање („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 32/58);

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталаторските работи, од кои може да се види како е дојдено до одделни количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единечните цени од 1959 година.

За градежен објект, чија претсметковна вредност изнесува до 3,0 мил. дин., доволно е да се поднесе градежна скица со предмер, претсметка и технички опис;

4. Спецификација на опремата со означување на главните карактеристики и цената на секоја позиција. Спецификацијата треба да ги содржи и трошоците на монтажните работи и транспортот;

5. Спецификација на другите трошоци (проектирање, истражни работи, трошоци на инвеститорот, откуп, оштети, кадрови и сл.).

VII. Најниската годишна интересна норма, која треба да се понуди при пријавувањето на барањето е 2%, а рокот за отплата на заемот не може да биде подолг од 10 години.

Плаќањето на првиот ануитет да пристига една година по утврдениот рок за довршување на објектот во целина.

VIII. Гаранциите за заемите ги даваат народните одбори на општините.

Доколку општината не е кредитно способна, со одлука на Одборот за кредити гаранција може да се бара и од народниот одбор на сколијата.

IX. Првенство за добивање на заем по овој конкурс имаат заемобарачите кои ќе понудат:

— поголем рентабилитет;

— поголем сопствено учество во инвестицијата;

— покус рок за отплата на заемот; и

— повисока интересна норма,

а во најголема мерка со инвестицијата придонесуваат за непосредно решавање снабдувањето на градовете.

Инвеститорот од стопански неразвиените подрачја, доколку еднакво со другите ги задоволуваат условите од претходниот став, ќе имаат првенство при добивањето на заеми.

X. Барањата за инвестиционен заем со сите прилози се поднесуваат во два примерка до тери-

торијално надлежната задружна штедилница до 15 април 1960 година.

Барањата, што ќе бидат поднесени во рок од еден месец од објавувањето на конкурсот, веднаш ќе се земаат во разгледување и доколку ги исполнуваат условите од конкурсот ќе бидат одобрувани во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на расположивите средства.

XI. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56), Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година и другите прописи што се однесуваат на заемите за инвестиции.

Бр. 1071

6 февруари 1960 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ФИЛИЈАЛА — СКОПЈЕ

Претседател

Главен директор, на Одборот за кредити,
Ристо Бужаровски, с. р. Инж. Ф. Николовски, с. р.

На основа точ. 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4. II. 1960 година, Одборот за стопанство на Извршниот совет дава согласност на II конкурс за давање на заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година за ситни мелiorации во земјоделските стопанства.

Бр. 04—412/7

8. II. 1960 година

Скопје

Одбор за стопанство

Член,

Методи Митевски, с. р.

53.

На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и точ. II, III и IV од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година, а во согласност со Извршниот совет на НРМ, Југословенската земјоделска банка — Филијала Скопје распишува

III КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1960 ГОД. ЗА НАБАВКА НА КРАВИ И ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА НИВНО СМЕСТУВАЊЕ

I. Југословенската земјоделска банка — Филијала Скопје ќе одобрува заеми во 1960 година од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за:

1. набавка на крави од домашно производство;
2. изградба на краварници по типски проекти усвоени од Земјоделската банка или по други индивидуални проекти ако се порационални и поевтини; и за

3. реконструкција на краварници.

Добитокот може да се набавува од или преку земјоделски организации односно деловни сојузи.

Барања за заем не можат да се поднесуваат на помала претсметковна вредност од 15,0 мил. дин.

Одобрениите заеми можат да се користат само за целите за коишто се одобрени.

II. Право за учество на овој конкурс имаат земјоделските стопански организации (земјоделски стопанства, селански работни задруги, земјоделски задруги и деловни задружни сојузи), земјоделските научни установи и установите со самостојно финансирање, како и политичко-територијалните единици за потребите на земјоделските организации во изградба.

III. Барањето за заем мора да ги содржи сите податоци пропишани во чл. 16 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година, а се поднесува на посебни обрасци на Југословенската земјоделска банка, кои можат да се добијат во Филијалата и задружните штедилници.

IV. Заемобарачите се должни во трошоците на инвестициите да обезбедат учество од најмалку 5%.

V. Заемобарачот е должен со барањето за заем да поднесе:

1. инвестиционен елаборат;
2. гаранција; и
3. доказ дека се обезбедени средства за понуденото учество во трошоците на инвестицијата и 5% средства за гарантен износ по објектите за сместување.

VI. Инвестициониот елаборат што се поднесува со барањето за заем треба да биде изработен по постојните прописи и да содржи:

1. документација составена согласно Наредбата за документацијата што се поднесува наместо инвестиционен елаборат кон барањата за заем за инвестиции во земјоделството („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 28/57, 16/58 и 12/59);

2. детално обработена насока на сточарското производство, одвоено за производството на приплоден добиток и одвоено за гоенето, со примена на зоотехнички и зоохигиенски услови и мерки, како и претсметка на пазарните вишоци;

3. идеен или главен проект за секој градежен објект, за чијашто изградба се бара заем, изработен и ревидиран според Уредбата за градежно проектирање („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 32/58).

Во идејните проекти за инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и слично) доволно е да се поднесе диспозициона скица.

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи, од кои може да се види како е дојдено до одделни количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единечните цени од 1959 година.

За изградба на објекти по типски проекти усвоени од Југословенската земјоделска банка, не се поднесуваат проекти, туку е доволно заемобарачите да се повикаат на нивните поблиски ознаки.

За градежен објект, чијашто претсметковна вредност изнесува до 3,0 мил. дин., доволно е да се поднесе градежна скица со предмер, претсметка и технички опис;

4. Спецификација на опремата со означување на главните карактеристики и цената за секоја позиција. Спецификацијата мора да ги содржи и трошоците на транспортот и монтажа;

5. Спецификација на другите трошоци (проектирање, истражни работи, оштети, кадрови и сл.).

VII. Најниската годишна интересна норма, која треба да се понуди при пријавувањето на барањето е 2%, а рокот за отплата на заемот не може да биде подолг од 5 години за набавка на крави и подолг од 20 години за изградба на стопански објекти за сместување на кравите.

Плаќањето на првиот ануитет кај заемот за крави да пристига една година по утврдениот рок за почеток на користењето на заемот, а кај заемот за изградба на објекти една година по утврдениот рок за завршување изградбата на објектите.

VIII. Гаранциите за заемите ги даваат народните одбори на општините. Доколку општината не е кредитно способна, со одлука на Одборот за кредити гаранција може да се бара и од народниот одбор на околицата.

IX. Првенство за добивање на заем по овој конкурс ќе имаат заемобарачите кои ќе понудат:

- поголем рентабилитет;
- поголемо сопствено учество во инвестицијата;
- покус рок за отплата на заемот; и
- повисока интересна норма,

а во најголема мерка со инвестицијата придонесуваат за непосредно снабдување на градовите.

Инвеститорите од стопански неразвиените подрачја, во колку еднакво со другите ги задоволуваат условите од претходниот став, ќе имаат првенство при добивањето на заеми.

X. Барањата за заем со инвестиционите елаборати и со сите прилози се поднесуваат во два примерка во територијално надлежната задружна штедилница до 31 мај 1960 година.

Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец од објавувањето на конкурсот, веднаш ќе се земат во разгледување и воколку ги исполнуваат условите од конкурсот ќе бидат одобрувани во рамките на расположивите средства.

Барања поднесени по овој рок, а до 31.V.1960 година, ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на расположивите средства.

XI. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56), Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година и другите прописи што се однесуваат на заемите за инвестиции.

Бр. 1072

6 февруари 1960 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА
ФИЛИЈАЛА — СКОПЈЕ

Претседател

Главен директор, на Одборот за кредити,
Ристо Бужаровски, с.р. Инж. Ф. Николовски, с.р.

На основа точ. 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4.II.1960 година, Одборот за стопанство на Извршниот совет дава согласност на III конкурс за давање на заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година за набавка на крави и изградба на објекти за нивно сместување.

Бр. 04—412/8

8.II.1960 година

Скопје

Одбор за стопанство

Член,

Методи Митевски, с.р.

54.

На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и точ. II, III и IV од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година, а во согласност со Извршниот совет на НРМ, Југословенската земјоделска банка — Филијала во Скопје распишува

IV КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1960 ГОДИНА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ЕРОЗИВНИ ТЕРЕНИ ВО ПРОДУКТИВНИ ПОВРШНИ

I. Југословенската земјоделска банка — Филијала Скопје во 1960 година ќе одобрува заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за:

1. подигање на овошни насади (лешникари, бадемари, орашари и др.) на ерозивни терени; и за
2. затревување на ерозивни терени.

Одобрените заеми можат да се користат само за целите за коишто се одобрени.

II. Право за учество на овој конкурс имаат земјоделските стопански организации (земјоделски стопанства, земјоделски задруги, селански работни задруги и деловни задружни сојузи), земјоделските установи со самостојно финансирање и политичко-територијалните единици за потребите на земјоделските организации во изградба.

III. Барањето за заем мора да ги содржи сите податоци пропишани во чл. 16 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 год., а се поднесува на посебни обрасци на Југословенската земјоделска банка, кои можат да се добијат во Филијалата и задружните штедилници.

IV. Заемобарачите се должни во трошоците на инвестициите да обезбедат учество од најмалку 30%.

V. Заемобарачот е должен со барањето за заем да поднесе:

1. инвестиционен елаборат;
2. гаранција; и

3. доказ дека се обезбедени средства за понуденото учество во трошоците на инвестицијата и 5% средства за гарантен износ.

VI. Инвестициониот елаборат, што се поднесува со барањето за заем, треба да биде изработен по постојните прописи и да содржи:

1. инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и полагање на депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог на ревизионата комисија и решение на надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма, со означување вредноста и капацитетот на инвестициониот објект;

2. ситуациона скица со изохипси на земјиштето во размер 1:100.000;

3. скица со предмер и претсметка за градежните објекти;

4. спецификација на другите трошоци (проектирање, истражни работи, трошоци на инвеститорот, откуп, оштети и сл.).

VII. Најниската годишна интересна норма, која треба да се понуди при пријавувањето на барањето е 2%, а рокот за отплата на заемот не може да биде подолг од 25 години за долгогодишни насади и подолг од 10 години за затревување.

Плаќањето на првиот ануитет да пристига една година по утврдениот рок за довршување на објектот.

VIII. Гаранциите за заемите ги даваат народните одбори на општините. Доколку општината не е кредитно способна, со Одлука на Одборот за кредити гаранција може да се бара и од народниот одбор на околицата.

IX. Првенство за добивање на заем по овој конкурс ќе имаат заемобарачите кои ќе понудат:

- поголем рентабилитет;
- поголемо сопствено учество во инвестицијата;
- покус рок за отплата на заемот; и
- повисока интересна норма.

Инвеститорите од стопански неразвиените подрачја, доколку еднакво со другите ги задоволуваат условите од претходниот став, ќе имаат првенство при добивањето на заеми.

X. Барањата за инвестиционен заем со сите прилози се поднесуваат во два примерка до територијално надлежната задружна штедилница до 30 април 1960 година.

Барањата за заем што ќе бидат поднесени во рок од еден месец од објавувањето на конкурсот, Банката веднаш ќе ги земе во разгледување и воколку ги исполнуваат условите од конкурсот ќе бидат одобрувани во рамките на расположивите средства.

Барања поднесени по овој рок, а до 30 април 1960 год., ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во рамките на расположивите средства.

XI. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56), Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот

инвестиционен фонд во 1960 година и другите прописи што се однесуваат на заемите за инвестиции.

Бр. 1073

6 февруари 1960 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ФИЛИЈАЛА — СКОПЈЕ

Претседател

Главен директор, на Одборот за кредити,
Ристо Бужаровски, с. р. Инж. Ф. Николовски, с. р.

На основа точ. 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09—379/1 од 4. II. 1960 година, Одборот за стопанство на Извршниот совет дава согласност на IV конкурс за давање на заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година за преведување на ерозивни терени во продуктивни површини.

Бр. 04—412/9

8. II. 1960 година

Скопје

Одбор за стопанство

Член,

Методи Митевски, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-23184/1 од 14-I-1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стефановски Иван, роден на 14 јуни 1933 година во с. Селце, Охридска околица, од татко Стефановски Стефан и мајка Богдана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Барутовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (11)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-20607/1 од 4 декември 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Томовска Нада, родена на 26 август 1953 година во гр. Битола, од Тодорова Даница, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Аница**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (12)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-18822/1 од 3 ноември 1959 година, ја одобри промената на личното име на Јосифовска Параскева, родена на ден 22 октомври 1932 година во с. Челопек, Тетовска околица, од родители: татко Јосифовски Димо и мајка Перска така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Илиевска Петкана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (13)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-22986/1 од 12 јануари 1960 година, ја одобри промената на личното име на Јованов Боривој, роден на 1 септември 1935 година во с. Немањици, Штипска околина, од татко Јованов Славко и мајка Славна, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ивановски Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (16)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-22985/1-1959 од 12 јануари 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Делиќ Славица, родена на 14 јануари 1951 година во град Белград — НР Србија, од непознати родители, а усвоена од Делиќ Ризван, пензионер од гр. Скопје, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Самка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (17)

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА — КУМАНОВО

ДАВА ИЗМЕНА И ДОПУНА НА

КОНКУРСОТ

Бр. 476/1 од 9-I-1960 година, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 2 од 27-I-1960 год.

КОЈА ГЛАСИ:

За упразнето работно место Директор на Здружната штедилница во гр. Куманово како услов се предвидува:

1. Завршен економски факултет или економски техникум со 5 години практика;
2. Непотполна средна школа со 10 години практика.

Останатите услови остануваат исти како што се објавени во конкурсот.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ВОЈНАТА ПОШТА 13498 ВО БИТОЛА

распишува

КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места со јавни службеници во Битола

1. Еден градежен инженер со звање советник I врста;
2. Двајца градежни инженери со звање референт I врста.

Услови за прием: потребна стручна спрема. Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна и армиски додаток спрема посебните прописи за ЈНА.

Молбите таксирани со 50 динари државна такса, биографија (општа и стручна) и свидетелство за школска спрема да се достават на Војната пошта

1349-8 Битола. Останатите документи предвидени по член 31 од Законот за јавните службеници ќе се поднесуваат по соопштението за прием во служба.

Стан за оженети ќе биде обезбеден во втората половина на 1960 година.

Конкурсот ќе биде отворен до пополнувањето на упразнетите места.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ВОЈНАТА ПОШТА 5573-16 СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места со јавни службеници во Скопје

- градежни инженери од разни смерови
- инженери архитекти
- електротехнички инженери
- машински инженери
- лекари психолози
- лекари гинеколози
- физичари
- хемичари
- професори по медицинска гимнастика.

Услови за прием: потребна стручна спрема. Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата и армиски додаток по посебните прописи за ЈНА.

Молбите таксирани со 50 динари државна такса, општа и стручна биографија и свидетелство за школска спрема да се доставуваат до Војната пошта 5573-16 Скопје. Останатите документи предвидени по Законот за јавните службеници ќе се поднесуваат по соопштението за примањето во служба.

Конкурсот е отворен до пополнувањето на работните места.

Стан за инженерите ќе биде обезбеден по договор. (200)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ МЕСТА ВО ОКО- ЛИСКИОТ ЗАДРУЖЕН СОЈУЗ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|---|---|
| 1. Шеф на економско-аналитички отсек и референт за следење на економскиот развик во задругите | 1 |
| 2. Референт за анализа на биланси и други економски прашања | 1 |
| 3. Референт за наградување на трудот во земјоделските задруги | 1 |
| 4. Референт за книговодствено-сметководни прашања и инвестиции во зем. задруги | 1 |
| 5. Правни референт | 1 |
| 6. Дактилограф-ка I или II класа | 1 |
- УСЛОВИ:

За работните места под 1, 2 и 4 завршен економски факултет со 3 години практика;

За работното место под 3 завршен земјоделски или економски факултет со 3 години практика;

За работното место под 5 завршен правен факултет со 3 години практика;

За работното место под 6 да има завршено средна или осмогодишна школа со 2—3 години практика;

Основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна по Одлуката за положајните плати на Управниот одбор на Околинскиот задружен сојуз — Скопје.

Настап на работа од 1-III-1960 година.

Молбите со потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат до Конкурсната комисија за пополнување на службеничките места на Околинскиот задружен сојуз — Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

СОВЕТОТ НА ПРИРОДО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните места:

2 кустоса (ентомолог и ботаничар)

1 лаборант.

Услови: За кустоси завршен природо-математички факултет, а за лаборант средно образование.

Молбите со потребните документи да се достават до архивата на музејот. Конкурсот трае до пополнување на работните места. (226)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ СПОМЕНИЦИ ВО НРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за следните работни места:

1. Библиотекар,

2. Конзерватор,

3. Конзерватор — сликар

УСЛОВИ:

Под 1, завршен филозофски факултет;

Под 2, завршен филозофски факултет — група историја на уметноста или археологија;

Под 3, завршена академија на применетата или ликовната уметност.

Настап на работа од 1-IV-1960 година.

Молбите со документите по чл. 31 од ЗЈС се поднесуваат до 15-III-1960 год. до Заводот за заштитување на културните споменици — Скопје, Фах бр. 207. (203)

СОДРЖИНА

Страна

40. Указ за прогласување на Законот за работните односи на земјоделските работници кај приватните работодаатели — — — — — 65
- Закон за работни односи на земјоделските работници кај приватните работодаатели — 65
41. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите 68
- Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите — — — — — 68
42. Одлука за одредување хонорарите за изведувањето на редовната настава на Универзитетот во Скопје — — — — — 68
43. Одлука за определување хонорарот на хонорарните наставници на вишките школи — 69
44. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд — — — — — 70
45. Решение за овластување Одборот за стопанство на ИС за давање согласности на конкурсите за давање заеми од Републичкиот инвестиционен фонд — — — — — 73
46. XXVIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за изградба и реконструкција на објекти од областа на индустријата и рударството — — — — — 73
47. XXIX конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на трговијата 75
48. XXX конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на угостителството — — — — — 76
49. XXXI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на сообраќајот 78
50. XXXII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на градежната оператива — — — — — 79
51. XXXIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на занаетчиството — — — — — 81
52. II конкурс за давање на заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година за ситни мелиорации во земјоделските стопанства — — — — — 83
53. III конкурс за давање на заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година за набавка на крави и изградба на објекти за нивно сместување — 84
54. IV конкурс за давање на заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година за преведување на ерозивни терени во продуктивни површини — — — 85